



**БАРАЊЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНО
И ПОСВОЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КАРПОШ ЗА 2025
ГОДИНА**

Врз основа на одредбите од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на детската, социјална и здравствена заштита за 2025 година („Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 21/2024), поднесувам барање за доделување еднократна парична помош за новороденче

1. Име и презиме на родителите /старателите/

2. Сродство со новороденчето/посвоеното дете

3. Пол на новороденчето/ посвоеното дете

4. Датум и место на раѓање на новороденчето/ посвоеното дете:

5. Адреса на живеалиште

6. Населено место _____
7. Контакт телефон _____

Во прилог на барањето ја доставувам следната документација:

1. Извод од матичната книга на родените /за новороденчето/ посвоеното дете (фотокопија)
2. Фотокопија од важечки лични карти (личните карти на родителите да бидат со адреса во Општина Карпош, еден од родителите да е жител на Општина Карпош најмалку 3 години)
3. Фотокопија од трансакциска сметкана еден од родителите



-
4. Решение од ЦСР дека се корисници на социјална парична помош или потврда од Агенцијата за вработување дека еден од родителите е невработен или друг документ со кој ќе се потврди дека родителот/родителите се невработени.
5. Потврда за личните приходи

Под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека горенаведените податоци се вистинити, а за секоја евентуална измена ќе ја известам Општината.

Се согласувам кон целокупната документација да биде приложена и фотокопија од мојот документ за лична идентификација, при што податоците од истиот ќе се користат исклучиво за реализирање на предметното барање.

(датум)
Скопје

Барател

(потпис)